



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 25 јули 1984

Скопје

Број 25

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

262.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година.

Бр. 08-2000
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Член 1

Во Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ број 5/74, 9/78, 43/78 и 41/81), по член 27 се додава нов член 27-а кој гласи:

„Средствата на Републичката заедница на културата за задоволување на договорените заеднички потреби во областа на културата од општ интерес за Републиката, работниците и другите работни луѓе ги обезбедуваат со придонес од доходот на основните организации на здружениот труд и придонес од личен доход од работен однос.

Висината и начинот на обезбедувањето на средствата од став 1 на овој член ги утврдува Собранието на Републичката заедница на културата, за секоја година одделно, во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 2

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за самоуправните интересни заедници на културата.

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

263.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за административните такси,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 јули 1984 година.

Бр. 08-1978
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ТАКСИ

Член 1

Во Законот за административните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72 и 30/77) во член 32 точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „освен приходите од таксите што се наплатуваат во готови пари доколку со овој закон не е поинаку определено“.

Член 2

Во член 34 став 2 зборот „односниот“ се заменува со зборот „општинскиот“.

Член 3

1) Во тарифата на републичките административни такси во тарифниот број 1 бројот „4“ се заменува со бројот „16“; во тарифниот број 2 бројот „20“ се заменува со бројот „60“; во тарифниот број 3 бројот „20“ се заменува со бројот „60“; во тарифниот број 4 бројот „600“ се заменува со бројот „1.200“.

2) По тарифниот број 4 се додава нов тарифен број 4-а, кој гласи:

„Тарифен број 4-а

Дозволи и визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешните работи на граничните премини

1) за државјани на СФРЈ:

- а) за дозвола за движење и задржување на граничен премин 100
- б) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 150

- 2) За странски државјани:
- а) за виза на патна исправа за едно патување заради престој во СФРЈ или за еден транзит 600
 - б) за визи на заедничка патна исправа за секое лице по 240
 - в) за туристичка пропусница 350
 - г) за дозвола за движење и задржување на граничен премин 100
 - д) за дозвола за движење и престој надвор од местото на граничен премин 100
 - ѓ) за постојана дозвола за движење и задржување на граничен премин 150

ЗАБЕЛЕШКА:

1) За виза на патна исправа во која се запишани и членови на семејството на лице на кое му е издадена патната исправа се плаќа една такса.

2) Таксата од овој тарифен број се плаќа во готови пари.

3) Приходите остварени од таксите пропишани во овој тарифен број се отстапуваат и тоа 40 отсто за посебни намени, на Републичкиот орган на управата надлежен за внатрешните работи, а 60 отсто на општината на чие подрачје е лоциран граничниот премин.

Во тарифниот број 5 бројот „50“ се заменува со бројот „200“, а бројот „20“ со бројот „100“; во тарифниот број 6 бројот „10“ се заменува со бројот „30“; во тарифниот број 7 бројот „10“ се заменува со бројот „30“; тарифните броеви 8 и 9 се бришат; во тарифниот број 10 бројот „3“ се заменува со бројот „10“, бројот „10“ со бројот „25“, а бројот „20“ со бројот „50“; во тарифниот број 11 броевите: „20“ и „30“ се заменуваат со броевите: „50“ и „200“; тарифните броеви 12 и 13 се бришат.

Тарифниот број 14 се менува и гласи:

„За дозвола за поставување на радиостаница:

1) за радиодифузна станица и радиостаница на која ѝ е доделена една фреквенција:

- а) до 0,5 KB 750
- б) над 0,5 до 5 KB 100
- в) над 5 до 10 KB 1.000
- г) над 10 до 50 KB 1.500
- д) над 50 KB 3.000

2) за радиостаница на која ѝ се доделени две фреквенции 1.000

3) за радиостаница на која ѝ се доделени три или повеќе фреквенции 1.500

4) за дозвола на работа на радиостаница 750.

Во тарифниот број 15 бројот „20“ се заменува со бројот „50“; во тарифниот број 16 бројот „2“ се заменува со бројот „5“; во тарифниот број 17 бројот „10“ се заменува со бројот „30“.

Член 4

По член 34 се внесува нов член 34-а кој гласи:

„Член 34-а

Висината на таксите за дозволи и за визи што ги издава органот на управата надлежен за внатрешните работи на граничните премини се усогласува со курсот на динарот.

Се овластува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да ја усогласува висината на таксите од став 1 на овој член, зависно од движењето на курсот на динарот“.

Член 5

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за административните такси.

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 август 1984 година.

264.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за привремена забрана на користењето на земјоделско земјиште за неземјоделски намени, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 17 јули 1984 година.

Бр. 08-1987

17 јули 1984 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Томе Буклески, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ЗА НЕЗЕМЈОДЕЛСКИ НАМЕНИ

Член 1

Во Законот за привремена забрана на користењето на земјоделско земјиште за неземјоделски намени („Службен весник на СРМ“ број 23/83) во член 1 став 2 ред четврти, по зборот „земјиште“ запириката се заменува со точка, а другиот текст до крајот на ставот се брише.

Член 2

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

265.

Со цел трајно да се одбележи Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија — 2 август 1944 година, создавањето на Демократска Македонија како рамноправен член во братската федеративна заедница на југословенските народи и народности, во која се остварија вековните идеали на македонскиот народ и народностите во Македонија за своја државност, како и за да се оддаде признание на членовите на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија,

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржана на 17 јули 1984 година, врз основа на член 333 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ И ДОДЕЛУВАЊЕ СПОМЕН-ПЛАКЕТА НА ПРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА АНТИФАШИСТИЧКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. По повод Четириесетгодишнината од Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија се установува Спомен-плакета на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ).

2. Спомен-плакетата на АСНОМ се изработува од сребро во форма на круг со пречник од 9 сантиметри. На едната страна од Спомен-плакетата е изграван грбот на Социјалистичка Република Македонија, а под него текстот: „Прво заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија 2. август 1944—1984 година“, заобиколен со лоровово венче. На другата страна од Спомен-плакетата е изграван манастирот Прохор Пчински со конаците во кој е одржано Првото заседание на АСНОМ и под него текстот: „Прохор Пчински“.

3. Спомен-плакетата на АСНОМ се доделува на членовите на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија во знак на признание за нивното учество и придонес во создавањето на Социјалистичка Република Македонија.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1997
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

266.

Врз основа на член 117 став 2 од Законот за патишта („Службен весник на СРМ“ број 15/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА МАГИСТРАЛНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПАТНА МРЕЖА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1984 ГОДИНА

Се потврдува Одлуката за измена и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1984 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1986
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

267.

Врз основа на член 165 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИОЛОГИЈА — СКОПЈЕ

Се дава согласност на членовите 7, 8, 9, 44, 68, 71, 75, 87, 161 до 179, 189 до 200 и 238 од Статутот на Републичкиот завод за трансфузиологија — Скопје кои се однесуваат на дејноста на Заводот, начинот на остварувањето на здравствената заштита на граѓаните во Заводот, донесувањето на планот, здружувањето на средствата и нивната намена, користењето на средствата, општонародната одбрана и општествената самозаштита, начинот на одлучувањето на претставниците на општествената заедница, издвојувањето на основна организација од работната организација и на условите за именување на индивидуалниот работодавен орган, што го донесоа работниците на Заводот, на референдумот одржан на 5 октомври 1983 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1999
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

268.

Врз основа на член 26 став 4 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РО МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА — АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ — СКОПЈЕ

За членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнологски и Историски — Скопје, се именуваат:

Драган Николовски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Јела Марковска-Лукиќ, виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1973
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

269.

Врз основа на член 48 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА И ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ПРИ ЗЕМЈОДЕЛСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

За членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Струмица се именуваат:

Никола Стојков, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и инж. Ванчо Ристов, член на Претседателството на ОК на СКМ.

За членови на Комисијата за избор на директор на ООЗТ Институт за економика и организација на земјоделството при Земјоделскиот факултет во Скопје се именуваат:

Круме Вукадиновски, извршен секретар на ОК на СКМ „Гази Баба“ — Скопје и м-р Апостол Целевски, директор на ООЗТ Кооперација при ЗИК „Скопско Поле“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1974
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

270.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА СРМ „ЗДРАВЈЕ“ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЗАВОДОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ „Здравје“ — Скопје, донесена на 14 јуни 1984 година, со која за директор на Заводот е именуван д-р Михајло Самарџиски, досегашен директор на Заводот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1975
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

271.

Врз основа на член 167 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ — СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ

Се дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на СРМ — Скопје, донесена на 18 мај 1984 година, со која за директор на Институтот е именуван д-р проф. Кирил Минчев, досегашен директор на Институтот.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1976
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

272.

Врз основа на член 9-б од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството врз организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78, 41/78, 13/80, 6/81, 20/81 и 38/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Обврската на Социјалистичка Република Македонија, што според Законот за одлагањето на враќањето на анuitетите по кредитите дадени на организациите на здружениот труд од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на Федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ“, број 42/82, 77/82 и 11/84), пристигнува за плаќање во 1984 година во висина од 82.210.930 динари, ќе се намири од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука што ќе ги враќа Фондот на Федерацијата се уплатуваат на сметката 40100-784-58 — средства на Републиката за инвестиции во стопанството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1985
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

273.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 4 од Законот за обезбедување и насочување на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи („Службен весник на СРМ“, број 37/83 и 17/84), Собранието на СР Македонија, на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО И ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА НЕКОИ ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ ВО 1984 ГОДИНА

I

Во Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година („Службен весник на СРМ“ број 8/84 и 14/84), во делот II, алинеја 4, износот „160“ се заменува со износот „300“.

II

Во делот III, точка 1, став 1, износот „1,00“ се заменува со износот „2,00“ и во став 2, ред 2, износот „2,00“ се заменува со износот „1,00“.

III

Во делот VI, став 1, алинеја 1, износот „1,00“ се заменува со износот „2,00“; во алинеја 2 износот „1,25“ се заменува со износот „2,50“; и во став 2, износот „1,00“ се заменува со износот „2,00“, а износот „1,25“ се заменува со износот „2,50“.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1984
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

274.

Врз основа на член 25, алинеја 3 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 17 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛИ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
(Пречистен текст)

За претседатели и членови на работните тела на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, се избираат:

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И РАЗВОЈ

- а) за претседател Васил Мукастов;
- б) за членови:
Никола Антовски,
Данило Бакрачевски,
Венцислав Гакев,
Благоја Ѓорѓиоски,
Мишо Илиевски,
Јорданка Кардале,
Ѓорѓи Кранго,
Лазо Маџаровски,
Стевчо Наневски,
Душан Павковиќ,
Ратко Стојановски,
Никола Стојков,
Јован Тополчански.

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

- а) за претседател Ефтим Петров;
- б) за членови:
Кирил Алексоски,
Драгица Дамадулеска,
Тимо Ефтимов,
Јане Ивановски,
Трајчо Јанчев,
Виолета Јоанидис,
Живко Наумовски,
Ѓорѓи Пили,
Драги Спасов,
Ѓорѓи Стоилов,
Момчило Стојковски,
Иван Чавдаров.

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА

- а) за претседател Живко Ѓурчиновски;
- б) за членови:
Љупчо Арсов,
Сречко Величковски,
Коста Георгиевски,
Виолета Јоанидис,
Коста Лозановски,
Драгица Милановска,
Лазо Ристов,
Киро Стаменков,
Оливера Сугареска,
Радисав Стојановиќ,
Ристо Торбаков,
Александар Филипов.

ОДБОР ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДЕЖНИШТВО И СООБРАЌАЈ

- а) за претседател Ѓорѓи Симјановски;
- б) за членови:
Фети Ајдари,
Марин Александров,
Данило Бакрачевски,
Тодор Босилков,
Петар Велковски,
Душко Ѓорѓевски,
Петар Димитриевски,
Петар Мишовски,
Јован Зашаровски,
Александар Кочишки,
Смиља Нашкова,
Слојан Павиќ,
Петар Петрушевски,
Борис Тилев.

ОДБОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

- а) за претседател Момчило Стојанов;
 б) за членови:
 Благоја Алчевски,
 Кочо Баљаров,
 Илија Василевски,
 Николчо Георгиев,
 Мирослав Данев,
 Никола Јовановски,
 Сотир Јосимовски,
 Горѓи Михајлов,
 Данче Павлеска,
 Велко Петрушевски,
 Перо Стојанов,
 Никола Стојанов,
 Цветко Теофиловски.

ОДБОР ЗА УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ

- а) за претседател Лазо Бебековски;
 б) за членови:
 Олаве Анѓелковски,
 Вера Балтова,
 Зоран Зографски,
 Гурѓа Икономова,
 Димитар Калкашлиев,
 Мирољуб Лалевски,
 Борче Петрушевски,
 Ирфан Сариџе,
 Крсте Серафимовски,
 Коста Трајановски,
 Симеон Хаџи-Тошев.

ОДБОР ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА И УРБАНИЗАМ

- а) за претседател Драган Павловски;
 б) за членови:
 Серафим Апостоловски,
 Томе Велјановски,
 Ампо Георгиевски,
 Трајче Димески,
 Јосиф Горѓиевски,
 Стојмен Горѓиевски,
 Димче Даниловски,
 Иван Икономов,
 Срба Костиќ,
 Екрем Љутвиоски,
 Божидар Манески,
 Мите Митев.

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

- а) за претседател Тома Новаковски;
 б) за членови:
 Илија Алушевски,
 Драган Андоновски,
 Иван Глигоров,
 Симеонка Гучева,
 Борче Илиевски,
 Цеват Имери,
 Ружица Јосифовска,
 Лилјана Мишева,
 Бранко Младеновски,
 Снежана Османли,
 Шаип Салиу,
 Надежда Тодоровска.

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

- а) за претседател Милан Јовановски;
 б) за членови:
 Среќко Величковски,
 Иван Дуриданов,
 Киро Костовски,
 Томе Јованов,
 Глигор Караџоски,
 Радмила Манчевска,
 Гурѓо Милошевски,
 Русе Митровски,
 Лилјана Мишева,
 Зоја Петрушевска,
 Иса Салиу,
 Никола Стевков,
 Никола Трајчев,

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

- а) за претседател Виолета Јоанидис;
 б) за членови:
 Мемет Абдуламити,
 Емри Делија,
 Божидар Манески,
 Александар Филипов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1979
 17 јули 1984 година
 Скопје

Претседател
 на Соборот на здружениот труд,
 д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

275.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделните седници на Соборот на здружениот труд, Соборот на општините и Општествено-политичкиот собор, одржани на 17 јули 1984 година, врз основа на Извештајот на Извршниот совет за остварените движења и постигнатите резултати во развојот на Социјалистичка Република Македонија за периодот јануари-април 1984 година со оцена за мај 1984 година, мислењата и ставовите на Претседателството на Социјалистичка Република Македонија, Советот на Републиката, Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија и предлозите и мислењата на работните тела и соборите на Собранието и други, ги донесе следниве

ЗАКЛУЧОЦИ

ЗА НАТАМОШНОТО ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА НА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИОТ РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1984 ГОДИНА

I

Собранието на СР Македонија оценува дека општествено-економскиот развој и во првите пет месеци од 1984 година се остварува во доста сложени и тешки услови на стопанисување и во присуство на натамошни проблеми и недоволни состојби. Истовремено, како резултат на преземените мерки и активности и пренесените тенденции од крајот на минатата година продолжена е и интензивирана тенденцијата на заживување на индустриското производство, остварен е пораст на извозот и се постигнати поусогласени односи во стоконната размена со странство, сопрена е тенденцијата на опаѓање на продуктивноста на трудот, остварен е натамошен растеж на вработеноста во општествениот сектор и друго.

Меѓутоа, позитивните резултати во овој период се постигнати во услови на одлагање на извршувањето на обврските по користените кредити спрема банките и нивно насочување во обртни средства, со натамошен пораст на цените и трошоците на работењето, влошени односи во распоредувањето на доходот, пред сè, како резултат на осетното зголемување на договорните обврски, а особено на каматите по користените кредити, со натамошно и повисоко реално намалување на инвестициите во основни фондови, на личните доходи и на животниот стандард, со побавен пораст на вработеноста во општествениот сектор од предвидувањата, во присуство на јаки притисоци за натамошен пораст на цените и други недоволни состојби. Во областа на земјоделството се присутни доста недоволни состојби во движењето на сточниот фонд кој бележи намалување. Во градежништвото продолжи тенденцијата на реално намалување на обемот на извршените градежни работи.

II

Тргнувајќи од присутните проблеми и сложените состојби во развојот, Собранието на СР Македонија оценува дека е неопходно и во наредниот период

со несмален интензитет да продолжат мерките и активностите за реализација на договорената политика на развојот за 1984 година, а пред сè за: зголемување на материјалното производство и услугите; зголемување на извозот на стоки и услуги и врз таа основа создавање на услови за намиравање на пристигнатите обврски спрема странство; усогласување на односите на пазарот и зајакнување на борбата против сите причини што ја зголемуваат инфлацијата; финансиска консолидација на стопанството; забавување на опаѓањето на животниот стандард на работните луѓе и граѓаните и зголемување на вработеноста.

Собранието на СР Македонија оценува дека и во овие услови главна ориентација и приоритет на развојната и економската политика и натаму остаува развојот на енергетиката, производството за извоз и зголемувањето на извозот, како и производството на храна. За реализација на овие приоритети е неопходна целосна мобилност на организациите на здружениот труд и на другите самоуправни организации и заедници, како и на сите други надлежни општествени органи и тела, а особено и на органите на управата.

Во овие рамки особено значајно е преземање мерки и активности за подобрување на ликвидноста на стопанството и банките, а посебно решавање на недостигот на трајни обртни средства, реализација на договорената инвестициона политика, понагласено ангажирање за решавање на проблемите на загубите, натамошно обезбедување на потребни сировини и репроматеријали и средства за увоз и набавка на овие производи, како и воопшто за остварување на политиката за финансиска консолидација на стопанството и банките.

III

Собранието на СР Македонија оценува дека е неопходно и во наредниот период да продолжат мерките и активностите за остварување на политиката за заживување на производството и за воспоставување на поусогласени односи во тековите на општествената репродукција.

1. Организациите на здружениот труд постојано да бидат ангажирани во согледувањето на присутните проблеми што го следат производството и на време да преземат потребни мерки и активности за нивно надминување и зголемување на производството. Во овие рамки, Собранието укажува на неопходноста од создавање услови за редовно снабдување на стопанството со енергија, сировини и репродукциони материјали.

За обезбедување на потребните количества од електрична енергија, се укажува „Електростопанството на Македонија“ да ги преземе сите мерки за обезбедување на потребните количества на електрична енергија од сопствено производство и со преземање на расположливите вишоци од системот на земјата, како и да се создадат услови и можности за економски оправдано користење на ТЕ „Неготино“ и рационално користење на акумулациите.

Исто така, неопходно е да се интензивира процесот на самоуправното организирање и доходовно поврзување на организациите на здружениот труд во состав на СОЗТ „Електростопанството на Македонија“ во согласност со Законот за здружениот труд и Законот за електростопанството на Македонија.

За подобрување на снабденоста на индустријата и широката потрошувачка со јаглен, треба да се преземат мерки за поорганизирана набавка од другите подрачја и да се интензивираат работите за доистражување на наоѓалиштата на јаглен во Републиката и отворање на рудник за јаглен во Берово.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и надлежните органи да се ангажираат за доследно спроведување на Самоуправната спогодба за рамномерно и под еднакви услови снабдување на сите подрачја со нафтни деривати и за донесување на општествен договор за штедење, рационална потрошувачка и солидарност од републиките и автономните покраини во услови на недостиг на електрична енергија.

Организациите на здружениот труд и другите субјекти е потребно да преземаат мерки и создаваат услови за обезбедување резервни делови од увоз за производните капацитети, особено на тие кои го зголемуваат извозот, како и за енергетските капацитети со цел обезбедување на нивна поголема погонска подготвеност.

Организациите на здружениот труд и Стопанската комора на Македонија во соработка со Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво итно да подготват самоуправни спогодби за репродуктивно поврзување меѓу индустријата за преработка на метали и металургијата, како и во индустријата за производство и преработка на пластични маси, со цел континуирано снабдување со сировини и репроматеријали, врз основа на доходовни односи, заеднички интерес и преку други форми на здружување.

За динамизирање и натамошно зголемување на производството во металопреработувачкиот комплекс од посебно значење е да се обезбедат договорените средства за кредитирање на продажбата на опрема на домашниот и странскиот пазар. Стопанската комора на Македонија да обезбеди склучување на самоуправната спогодба за користење на дел од прирастот на средствата што се формираат при банките врз основа на депозити по штедни влогови, во висина од 2 отсто, за кредитирање на продажбата на опрема, метални конструкции и монтажерски работи на домашниот пазар и во странство.

Во земјоделството да се интензивираат и целосно реализираат договорените активности со организациите на здружениот труд и другите субјекти за навремено и квалитетно извршување на жетвата. Истовремено со извршување на жетвата да се остваруваат и активностите за максимално можено откуп на пченица, 'рж, јачмен и маслодајна репка. За таа цел е неопходно да се реализира откупот на терен со навремена исплата за преземаното производство, особено од индивидуалните производители.

Напоредно со овие активности да се остварува реализација на програмите за одгледување на втори култури, при што од посебно значење е да се организираат работите на терен преку повеќе смени за целосно користење на техниката и системите за наводнување, со што ќе се обезбеди наводнување на поголеми површини, посебно како потреба во сушни услови.

успешен старт во есенската сеидба е неопходно на-

Собранието на СР Македонија оценува дека за време на извршување на подготовки од организациите на здружениот труд и другите надлежни органи. За таа цел Извршниот совет на Собранието на СР Македонија до крајот на јули 1984 година да ја донесе програмата за земјоделското производство за економската 1984/85 година.

Во стопанството е неопходно во целост да се реализираат мерките поединици со Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на пените на некои прехранбени производи во 1984 година. Воз оваа основа и со други мерки, треба да се забрзаат активностите насочени кон зголемување на сточниот фонд и сточарското производство, а особено за подобрување на состојбите во говедарството.

Здружениот сојуз на Македонија, со оглед на поголемата застапеност на индивидуалните производители во полјоделското и сточарското производство, треба да ја интензивира и организира соработката со индивидуалните производители.

Организациите на здружениот труд и банките да ги согледаат можните рокови за отпочнување со градба на одделни објекти согласно со утврдената инвестициона политика во Резолуцијата за 1984 година со цел зголемување на ангажираноста на градежната сператива.

За остварување поголем обем на градежни работи во странство од посебно значење е да се обезбеди заедничко и рационално истражување и настап на странските пазари. За оваа цел е потребно Стопанската комора на Македонија да ги испита и ис-

користи можностите за поголемо ангажирање на градежните организации на градилиштата во странство.

Републичкиот комитет за економски односи со странство да презема и иницира постапки пред мешовитите комитети за стопанска соработка со сите земји каде што постои меѓусебен интерес за изведување на инвестициони работи.

Организациите на здружениот труд од областа на сообраќајот и врските, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и Републичкиот комитет за економски односи со странство да се ангажираат за обезбедување на потребните девизни средства за редовно снабдување со резервни делови од увоз, автогуми и репроматеријали.

За остварување поголем девизен прилив во Републиката, односно намалување на девизниот одлив за делот на транспортните трошоци, неопходно е производните и прометните организации на здружениот труд, превозите на стока при увозот и извозот да ги вршат со домашни превозни капацитети.

Организациите на здружениот труд од областа на туризмот, туристичките агенции и другите субјекти треба да ги засилат активностите за поорганизиран пласман на капацитетите на домашниот и странскиот пазар, за создавање можности за поголема и поорганизирана пропаганда, за подобрување на угостителските и другите услуги, како и за обезбедување на поредовно снабдување на туристичките места со потребните производи. Покрај ова, е неопходно да се интензивираат и активностите за поголемо вклучување на дел од одморалиштата и капацитетите во домаќинствата во вкупната туристичка понуда.

2. Организациите на здружениот труд од производството и прометот е неопходно и натаму да ги интензивираат активностите и да преземаат мерки за остварување на поголемо производство за извоз и за зголемување на извозот на стоки и услуги, како една од приоритетните задачи на развојот утврдена со Резолуцијата за оваа година.

За таа цел организациите на здружениот труд и другите носители на активноста неопходно е да вложат максимални напори за извршување на обврските за извоз кои произлегуваат од самоуправниот спогодби и извозните програми по дејности и организации усвојувани од Стопанската комора на Македонија и Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство. Во врска со ова е неопходно Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство и Стопанската комора на Македонија до крајот на септември оваа година да поднесат извештај за извршувањето на овие самоуправни спогодби и извозни програми.

За зголемување на производството наменето за извоз, Стопанската банка — Здружена банка и другите деловни банки, Самоуправната интересна заедница на Македонија за економските односи со странство и Републичкиот комитет за економски односи со странство, треба да преземат соодветни мерки за обезбедување поголемо учество на стопанството во користењето на стоковните кредити.

Самоуправната интересна заедница на Македонија за економски односи со странство, Стопанската комора на Македонија и Републичкиот комитет за економски односи со странство, треба постојано да ја следат состојбата околу компензационите работи со странство и на заинтересираните организации на здружениот труд да им предлагаат најповолни решенија при изборот на стоките што ќе се увезуваат и извезуваат и слично.

Републичкиот секретаријат за финансии во соработка со другите републички органи на управата и со Народната банка на Македонија да го следат проблемот со курсните разлики и со активно учество и соработка со надлежните сојузни органи предлагаат мерки за нивно разрешување.

Републичкиот комитет за економски односи со странство и Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво во соработка со Стопанската комора на Македонија и натаму ќе им даваат

стручна и друга помош на организациите на здружениот труд, за натамошно јакнење и развивање на долгорочна производствена кооперација со странските партнери, со цел континуирано обезбедување на стопанството со сировини и репроматеријали, заеднички вложувања и други форми на соработка врз трајни основи. Во оваа смисла, посебно внимание да се посвети на натамошниот развој и унапредување на малограничниот промет со соседните земји.

3. Собранието на СР Македонија оценува дека остварениот растеж на цените и постојниот притисок за нивно натамошно зголемување бара засилени напори и зголемена одговорност на сите носители на одлуките за цени за забавување на темпото на растеж на цените. Едновременно е неопходно и натаму да се преземаат мерки за усогласување на односите на пазарот и подобрување на снабденоста со стоки, со цел да не настанат натамошни позначајни нарушувања во неговото функционирање. За оваа цел значајно треба да придонесе обемот и структурата на стоковните резерви, за што треба да се обезбедат средства за нивно финансирање.

Надлежните органи и другите носители на активноста е неопходно навреме да преземаат мерки за доследно и синхронизирано остварување на договорената политика и динамика на растот на цените во 1984 година и на донесените прописи, со цел отстранување на нарушувањата и нерационалноста во прометот на стоки, намалување на големиот број посредници во прометот, подобро и поредовно снабдување на потрошувачите, ослободување од непотребното држење на високи резерви и зголемување на коефициентот на вртење на обртните средства.

Надлежните републички и општински органи во рамките на своите надлежности, а особено инспекциските органи да преземат енергични мерки против сите неоправдани поместувања на цените што ќе се извршат од страна на сите организации на здружениот труд во прометот.

Надлежните органи во општините, согласно со Одлуката за условите и начинот на формирањето на цените и општествената контрола на цените во 1984 година, до крајот на јули поблиску да ги утврдат условите и начинот на формирањето на цените за производите и услугите што се од нивна надлежност.

Заради намалување на притисоките за натамошно зголемување на цените е неопходно да продолжат и да се интензивираат мерките и активностите и во другите домени кои се од значење за формирањето и движењето на цените (натамошен пораст на производството, финансиска консолидација на стопанството и друго).

4. Собранието на СР Македонија имајќи го предвид остварениот растеж на цените и притисокот за натамошно нивно зголемување оценува дека неопходно е активноста на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и Сојузот на синдикатите на Македонија во областа на животниот стандард да биде насочена кон создавање услови и преземање конкретни мерки за заштита на стандардот на работните луѓе и граѓаните, а особено на категориите со ниски лични примања. Организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници врз основа на усогласени критериуми, треба да создаваат услови и можности покрај давање на надоместоци на трошоците за исхрана, превоз, годишен одмор и слично да воведуваат и други форми на заштита на стандардот согласно со материјалните можности.

Во овие рамки посебно треба да се ангажираат самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности со цел заштита на стандардот на корисниците на пензии кои примаат заштитен додаток, корисниците на додаток на деца, корисниците на социјална помош и други надоместоци, корисниците на ученички и студентски стипендии и кредити, корисниците на надоместоци за време на привремена невработеност и друго.

5. Со цел за реализација на договорената политика за финансиска консолидација на стопанството и банките е неопходно со несмален интензитет да

продолжат активностите во врска со донесувањето на предвидените мерки и спроведување на утврдените ставови од Собранието на СР Македонија. Собранијата на општините и на самоуправните интересни заедници е неопходно да ги сообразат стапките на зафаќање од доходот и личните доходи согласно со дозволеният пораст за оваа година.

Републичкиот секретаријат за финансии и Републичкиот комитет за труд во соработка со Стопанската комора на Македонија и Сојузот на синдикатите е неопходно и натаму да продолжат со мерките за создавање на услови што ќе придонесат за натамошна финансиска консолидација на оние организации на здружениот труд на кои се однесува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплата на личните доходи во 1984 година.

Стопанската банка — Здружена банка, основните банки во рамките на системот, како и другите деловни банки да ги забрзаат активностите за конверзија на дел од постојните краткорочни во долгорочни кредити и донесувањето на одлуки за репрограмирање на обврските.

Извршните совети на собранијата на општините во соработка со банките и организационите единици на службите на општественото книговодство треба да ги согледаат и утврдат можностите за забрзување на меѓусебните плаќања, со цел преку разрешувањето на должничко-доверителните односи да се стеснува кругот на неликвидности.

Деловните банки да ја забрзаат реализацијата на можното репрограмирање на обврските на организациите на здружениот труд, а особено на оние организации кои работат со загуби.

6. Собранието на СР Македонија укажува дека за надминување на проблемите со загубите во 1983 година и на почетокот на 1984 година, е неопходно да се поведе енергична и одлучна битка за суштинска промена на досегашниот однос на сите субјекти за менување начинот и средствата кон проблемот на загубите. Во овие рамки организациите на здружениот труд да обезбедат квалитетни санациони програми со кои ќе се обезбеди преориентација во производството, унапредување на организацијата на работењето, повисок степен на користење на капацитетите, поголемо користење на работното време, јакнење на работната дисциплина, преиспитување и намалување на сите видови трошоци, зголемување на ефикасноста во работењето, како и други услови за спроведување на програмите, со активно учество на банките за разрешување на проблемите на загубите.

За поефикасно и потрајно решавање на проблемот со загубите во областа на електростопанството, железничкиот сообраќај и црната и обоената металургија потребно е пошироко и поинтензивно ангажирање на организациите на здружениот труд и на другите стопански и општествени субјекти со оглед на значајното влијание на објективните и на одделни субјективни причини во нивното создавање.

Кај организациите на здружениот труд во рамки на сложените организации, неопходно е да дојде до израз економската солидарност во покривањето на загубите.

Органите на општината каде што е седиштето на организацијата на здружениот труд што искажува загуба и општинските фондови за заеднички резерви треба да ги следат активностите во изготвувањето на санационите програми и да преземаат мерки и реперија за квалитетно санирање на загубите.

Особено е значајно организациите на здружениот труд од областа на електростопанството, железничкиот сообраќај, црната и обоената металургија да ги согледаат можностите за надминување на присутните проблеми со загубите во соработка со надлежните органи на управата. Службата на општественото книговодство во Македонија, извршните совети на собранијата на општините и деловните банки.

7. Собранието на СР Македонија смета дека инвестиционата активност во наредниот период е неопходно да продолжи согласно со утврдените приоритети со Резолуцијата за 1984 година и носителите на

оваа активност да ги преземаат потребните мерки за интензивирање на процесот за донесување на одлуки за остварување на договорената политика во оваа година.

Бидејќи инвестиционите активности за изградба на ТЕ „Битола III“ динамички заостануваат, во однос на предвидувањата со Резолуцијата е неопходно инвеститорот, СОЗТ „Електростопанство на Македонија“, Самоуправната интересна заедница за енергетика и Стопанска банка — Здружена банка, да ги интензивираат работите со цел навремено и програмско завршување на објектот во определениот рок.

Истовремено, треба да се забрзаат активностите во врска со изградбата на ХЕ „Козјак“, за што посебно треба да се ангажираат инвеститорот и надлежните органи на општините и градот Скопје.

Инвеститорот, основачите, Стопанската комора на Македонија, а посебно деловните банки, во најкус временски рок да преземат активности и да донесат соодветни одлуки во рамки на своите надлежности, за надминување на состојбите и проблемите околу финансирањето и градбата на рудникот и флотацијата „Тораница“. Донесувањето на одлуките треба да претставуваат основа за третирањето на овој објект како развоен елемент на економската политика во оваа и во наредните години.

Носителите на инвестиционите одлуки е неопходно да остварат ревизија на инвестициите во тек, од аспект на пречекорувањето на пресметковната вредност и роковите на завршување. При ова, објектите кои не се приоритетни, немаат обезбедено сигурни извори за финансирање и економски не се оправдани, да се одложи или запре нивната градба.

8. Собранието на СР Македонија оценува дека организациите на здружениот труд треба да преземаат натамошни мерки за зголемено продуктивно вработување за да може во целост да се оствари предвидениот растеж утврден со Резолуцијата за оваа година.

Во овие рамки, организациите на здружениот труд и нивните асоцијации да ги забрзаат активностите и да преземаат натамошни мерки за повеќесменско работење и скратување на работното време на работи и задачи кои се извршуваат во посебни услови во одделни организации на здружениот труд, гранки и групации. Во таа смисла до крајот на годината да се заокружат започнатите активности од страна на организациите на здружениот труд и врз таа основа да се овозможи поголемо вработување.

За побрзо вработување на млади стручни кадри, Републичката самоуправни интересна заедница и општинските заедници за вработување да ги координираат, насочуваат и следат активностите околу изработката и спроведувањето на конкретните програми за вработување со посебен осврт врз вработувањето на приправници.

Републичката самоуправни интересна заедница за вработување, Републичката заедница за насочено образование и Стопанската комора на Македонија во соработка со организациите на здружениот труд да преземат конкретни мерки и активности за преквалификација на дел од невработените, како и дел од вработените што претставуваат технолошки вишок во организациите на здружениот труд, односно за нивно соодветно вработување во други дејности и гранки.

За остварување на зголемена вработеност, собранијата на општините да преземат натамошни мерки за поголемо ангажирање на средства на граѓаните за искористување на потенцијалните можности во областа на малото стопанство.

Органите на инспекцијата треба да се залагаат за доследно спроведување на Законот за работните односи, Законот за приправници и општествените логочии за вработување, а особено за усогласување на самоуправните општи акти во организациите и заедниците.

9. Собранието на СР Македонија смета дека за надминување на присутните проблеми по стопанската изградба и за реализација на плановите за изградба на станови, во оваа година е неопходна натамошна поголема активност на сите субјекти, а особено на

самоуправните интересни заедници за становање, кои треба поблиску да ги утврдат мерките и активности-те и да остварат поголемо координирање со другите фактори во оваа област.

Банките согласно со планските предвидувања и утврдените критериуми да продолжат со одобрување на кредити за станбена изградба, при што да се поттикнуваат граѓаните за поголемо учество на лични средства во станбената изградба.

Собранието на СР Македонија укажува дека треба и натаму да се преземаат енергични мерки од организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации и заедници и општините, за отстранување на сите причини и за надминување на состојбите што довеле до одделни девијантни појави во станбената област.

10. За остварување на поусогласен развој на општествените дејности со потребите на општеството и со материјалните можности на Републиката потребно е да се интензивираат активностите околу преиспитувањето на постојната мрежа на организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од овие дејности, како и за обемот и начинот на остварувањето на правата на работните луѓе и граѓаните.

Организациите на здружениот труд и самоуправните интересни заедници од областа на општествените дејности треба да ги интензивираат активностите, поголем дел од средствата за заедничките потреби да се остваруваат врз основа на непосредна размена на трудот.

11. Собранието на СР Македонија оценува дека активностите предвидени со Резолуцијата за трансформација на банкарскиот систем и на мрежата на банките во Републиката, бавно се остваруваат, поради што е потребно Стопанската комора на Македонија, Републичкиот секретаријат за финансии во соработка со делозните банки до крајот на септември 1984 година да ги утврдат основите и насоките за окрупнување и трансформација на банките.

IV

Собранието на СР Македонија посебно оценува дека за целосно искористување на неискористените производни капацитети, природните и човечките потенцијали и нивно поврзување и ставање во функција на натамошниот општествено-економски развој, согласно со Долгорочната програма за економска стабилизација, потребни се натамошни радикални промени во стопанскиот систем и економската политика.

Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и надлежните републички органи и организации, да ги слеат и анализираат состојбите и во рамките на своите надлежности активно да учествуваат и предлагаат мерки во градењето на заедничката политика на ниво на земјата.

Во врска со тоа, тежиштето на своите активности во наредниот период да го насочат кон: градење на системот и политиката на цените и нивно усогласување со домашните и извозните цени; натамошно дограднување на девизниот систем; царинскиот систем и заедничката царинска политика; јакнење на единствениот југословенски пазар; надминување на постојните слабости во функционирањето на паричниот, кредитниот и банкарскиот систем; системот на проширената репродукција и политиката на стекнувањето и распоредувањето на доходот; даночниот систем и даночната политика; финансирањето на Федерацијата; политиката на побрз развој на стопански недоволно развиените републики и САП Косово и во областа на политичкиот систем.

V

1. Се задолжува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија да го следи спроведувањето на овие заклучоци и за тоа да го информира Собранието на СР Македонија.

2. Овие заклучоци да се објават во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1977
17 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Ката Лахтова, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Соборот на општините,
Сервет Салиу, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
м-р Павле Георгиевски, с. р.

276.

Врз основа на член 5 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1984 година („Службен весник на СРМ“, бр. 38/83), а во врска со член 53, став 4 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77 и 37/83), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија се дава позајмица на Републичката самоуправа интересна заедница за основно образование во износ од 20.000.000 динари, за реализација на програмата на здружените издавачи од Македонија за издавање на лектира од I до VIII одделение.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука Републичката заедница за основно образование ќе ја врати најдоцна до 30 ноември 1984 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1131/1
12 јули 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

277.

Врз основа на член 18 од Законот за основање и работа на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 9/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТРОШОЦИТЕ НА ВЕШТАЧЕЊАТА ШТО ГИ ВРШИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВО ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИТЕ, МАТЕРИЈАЛНОТО РАБОТЕЊЕ И СООБРАЌАЈОТ

Член 1

Во член 3 став 1 од Одлуката за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот („Службен весник на СРМ“ бр. 36/81) се вршат следниве измени:

1. Во точка 1 износот „150“ се заменува со износот „240“, а износот „180“ се заменува со износот „300“.
2. Во точка 3 износот „60“ се заменува со износот „100“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1188/1
12 јули 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

278.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕТО НА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОДИ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Се разрешуваат досегашните претставници на општествената заедница во органот на управувањето на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата и Републичкиот завод за конзервација и реставрација поради самоуправно здружување на овие два завода во Работна организација Републички завод за заштита на спомениците на културата и тоа:

1. Во Советот на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата се разрешуваат:
 - Генко Андоновски,
 - д-р Цветан Грозданов,
 - Антун Мославац.
2. Во Советот на Републичкиот завод за конзервација и реставрација се разрешуваат:
 - инж. арх. Трајко Димитров,
 - Стојан Трајановски,
 - Петар Хаџи Бошкџов.

Бр. 17-968/1
7 јуни 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

279.

Врз основа на член 57 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

За претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Републички завод за заштита на спомениците на културата се именуваат:

- инж. арх. Тихомир Арсовски, член на Извршниот совет и претседател на Градскиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина — Скопје,
- д-р Цветан Грозданов, вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје,
- Владо Урошевиќ, писател.

Бр. 17-969/1
7 јуни 1984 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

280.

Врз основа на член 39 став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, РЕЦЕНЗЕНТИ И ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧНИОТ СОВЕТ ЗА ВЕРИФИКАЦИЈА НА СТУДИЈАТА ЗА РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА НА СРМ ЗА ПЕРИОДОТ 1986—2005 ГОДИНА

За претседател, секретар, рецензенти и членови на Стручниот совет за верификација на Студијата за развој на енергетиката на СРМ за периодот 1986—2005 година се именуваат:

1. за претседател
 - академик проф. д-р Јордан Поп Јорданов, редовен професор на Електротехничкиот факултет во Белград;
2. за секретар
 - ел. инж. Никола Черепналковски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;
3. за рецензенти

а) за досегашниот развој на енергетиката

- за енергетскиот дел
 - ел. инж. Петар Ангеловски, на работа во СОЗТ „Електростопанство на Македонија“,
 - за течни горива
 - маш. инж. Иван Георгиев, на работа во РО „Топлификација“;
 - за цврсти горива
 - Драган Дамјановски, инж. технолог во РО „Живојно“ — Битола;

б) за примарна, трансформирана и увозна енергија

- за енергетскиот дел
 - д-р Ангел Органџиев, професор на Машинскиот факултет во Скопје,
 - м-р Костадин Димитровски, професор на Машинскиот факултет во Скопје,
 - Михајло Шишковски, руд. инж. во Советот за истражувачки работи во рударството,
 - за економскиот дел Цане Малинковски, пом. на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање;

в) за прогноза на развојот на потрошувачката, варијантните решенија и предлог решението за развој на енергетиката

- за енергетскиот дел
 - д-р Арсен Арсенов, доцент на Електротехничкиот факултет во Скопје,
 - м-р Драган Михајловски, дипл. ел. инж. во СОЗТ „Електростопанство на Македонија“,
 - д-р Благоја Андреевски, редовен професор на Машинскиот факултет во Скопје,
 - проф. д-р Зоран Зариќ, дипл. маш. инженер во Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ — Винча,
 - д-р Томе Бошевски, професор на Електротехничкиот факултет во Скопје,
 - проф. Михајло Серафимовски, Градежен факултет — Скопје,
 - за економскиот дел
 - д-р Никола Узунов, професор на Економскиот факултет во Скопје;

4. за членови:

- град. инж. Ристо Андреев, главен републички инспектор во Републичкиот комитет за сообраќај и врски,

— Бранко Богоевски, потпретседател на Работоводниот одбор за Секторот за инвестиционо работење на Стопанската банка — Здружена банка — Скопје,

— Љупчо Гајдарџиски, директор на РО „Електромакедонија“ — Скопје,

— д-р инж. Ристо Галиќ, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина,

— Недељко Ѓорѓевиќ, инж. геолог, на работа во Геолошкиот завод во Скопје,

— Кирил Касапинов, дипл. ел. инж. на работа во РО „Фени“ — Кавадарци,

— д-р Никола Кљусев, редовен професор на Економскиот факултет во Скопје,

— Иван Кортелов, пом. на директорот на ООЗТ „Големопродажба“ — РО „Макпетрол“ — Скопје,

— Михајло Костовски, шеф на Проектантско одделение при РО „Макпетрол“ — Скопје,

— Тодор Кочковски, раководител на Група во Републичкиот завод за статистика,

— д-р Георги Мавродиев, редовен професор на Факултетот за физика — Скопје,

— Симеон Маџов, дипл. град. инж. во РО „Хидроелектропроект“ — Скопје,

— Петар Мирчевски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар,

— д-р Дамс Несторовски, проректор на Универзитетот во Битола,

— Костадин Николовски, директор на Сектор за производство при РО „Рафинерија на сурова нафта“ во основање — Скопје,

— д-р Владимир Паскалев, инж. геолог во Советот за истражувачки работи во рударството,

— Тодор Пешев, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво,

— м-р Најденко Поповски, член на Извршниот совет и директор на Републичкиот завод за општествено планирање,

— Лазар Поп-Лазаров, член на КРО на СОЗТ „Електростопанство на Македонија“,

— Борис Рикаловски, директор на РО „Рафинерија на сурова нафта“ — Скопје,

— Ратко Семенаков, на работа во СИЗ на Македонија за економски односи со странство,

— Владо Симеонов, самостоен советник во Републичкиот комитет за економски односи со странство,

— руд. инж. Постол Тасевски, стручен советник во Рударскиот институт — Скопје,

— Ратко Трајковски, секретар на Секретаријатот во Стопанската комора на Македонија,

— Атанас Христов, елек. инженер во РО „Хидроелектропроект“ — Скопје,

— град. инж. Јован Цветковски, директор на Републичката управа за водостопанство,

— д-р Иван Чадо, директор на Републичкиот завод за заштита на природните реткости,

— д-р Илија Черепналковски, професор на Машинскиот факултет во Скопје,

— Морис Шами, претседател на СИЗ на Македонија за економски односи со странство.

Бр. 17-1106/1

2 јули 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

281.

Врз основа на член 59 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА

Д-р Антоние Николовски се разрешува од должноста директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата, поради заминување на друга должност.

Бр. 17-1107/1

2 јули 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

282.

Врз основа на член 170 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНО-ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка се именува Стојан Христов, досегашен директор на Заводот.

Бр. 17-1108/1

2 јули 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

283.

Врз основа на член 171 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА РЕПУБЛИЧКИ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

За директор на Дирекцијата за републички стоквени резерви во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се именува Спиридон Арсовски, досегашен советник на директорот на ООЗТ „Алкалоид комерц“ — одговорен за снабдување.

Бр. 17-1109/1

2 јули 1984 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

284.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 16 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за воведување на редовност, донесена на 28 февруари 1983 година од работничкиот совет на Водостопанската работна организација „Водостопанство — Преспанско Езеро“ во Ресен.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Водостопанската работна организација „Водостопанство — Преспанско Езеро“ во Ресен, на начин определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 207/83 од 29 февруари 1984 година, поведе постапка за оценување законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука, Судот утврди дека таа е донесена од работничкиот совет, а не со референдум, иако со неа се уредуваат односи од областа на распределбата на средствата за лични доходи кои се неотуѓиви права на работниците. Поради тоа, Судот утврди дека оспорената одлука е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 207/83
16 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

285.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ став 1 на член 7 и член 11 од Правилникот за условите и начинот на решавање на станбените прашања на работниците со пописки лични доходи во Основната организација на здружениот труд „Патнички сообраќај“ во состав на Автотранспортната Работна организација „Пролетер“ во Скопје, донесен со референдум на 22 и 23 февруари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената основна организација, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 7 и 11 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што оспорените членови од означениот правилник не се во согласност со Уставот и се во спротивност со Законот за здружениот труд. Ова затоа што во член 7 е предвидено Комисијата да може да му определи на кандидатот до 10 поени по

претходно прибавено мислење од синдикалната организација, ако се истакнува и дава поголем придонес во работата и во развивањето на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници, а притоа не се утврдени објективизирани критериуми за вреднување на придонесот во работата. Понатаму во член 11 е предвидено Комисијата за станбени односи да може да му намали на кандидатот од 3 до 6 поени од вкупниот број на поени ако утврди дека против негои од кандидатите дисциплинската комисија изрекла една од построгите мерки.

4. Судот на седницата утврди дека во член 7 став 1 од оспорениот Правилник е предвидено надлежната комисија да може да му определи на кандидатот до 10 поени по претходно прибавено мислење од синдикалната организација, ако тој се истакнува и дава поголем придонес во работата и за општиот успех на организацијата, како и за развивањето на самоуправањето и меѓусебните односи со другите работници.

5. Согласно член 42 став 1 од Законот за станбените односи и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во организациите на здружениот труд за одредување редот на првенството за добивање на стан можат, покрај социјално-економските, да утврдат и такви основи кои се поврзани со придонесот на работникот во работата. Притоа, при оценувањето на овој придонес мора да се поаѓа од објективни основи и мерила утврдени со самоуправниот општ акт за распределбата на станови и од оценката на надлежниот орган определен со самоуправните општи акти на организацијата.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај не се утврдени објективни основи и мерила кои ќе овозможат да се утврди стварниот придонес и резултатите што работникот ги постигнува во работата, Судот утврди дека овој член не е во согласност со уставните начела и законските одредби кои се применуваат при распределбата на средствата за заедничка потрошувачка. Исто така овој член е и во спротивност со член 181, став 2 од Законот за здружениот труд, затоа што е предвидено мислење за придонесот на работникот во работата да дава синдикалната организација, а не работничкиот совет, комисија која тој ќе формира или работниците непосредно, како што е предвидено во означената законска одредба.

Воедно, овој член не е во согласност со Уставот и законот и затоа што како основ за добивање на стан е предвидена и самоуправната активност, која според мислењето на Судот не може да се предвиди како основ за утврдување редот на првенството за добивање на стан и да се валоризира преку добивање на посебни бодови.

6. Понатаму Судот утврди дека во член 11 од оспорениот Правилник е предвидено Комисијата за станбени односи да има право да ги земе предвид и изречените дисциплински мерки за сторена потешка повреда на работната обврска и доколку утврди дека против некој кандидат дисциплинската комисија има изречено една од построгите мерки му намалува на кандидатот од 3 до 6 поени од вкупниот број на поени што му припаѓаат согласно Правилникот. Според мислењето на Судот овој член не е во согласност со Уставот и законот затоа што дисциплината не може да се предвиди како основ за намалување на бројот на бодовите кои следуваат и се доделуваат според утврдените основи и мерила.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 110/84
30 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

Одласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 460 од 16. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1.245-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Републичкиот центар за унапредување на земјоделството „Скопје“, Ц. О. — Скопје, ул. „Босна и Херцеговина“ бб — Бутел, барака — 5 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Благоја Симеонов, в. д. директор, без ограничување, а се запишува како нов застапник Борис Грујевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 460/84. (186)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 468 од 17. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-337-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Гимназијата „Јосип Броз Тито“, Ц. О. — Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бб со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Христова Марика, директор, со неограничено овластување, а се запишува новиот застапник Благоја Петровски, в. д. директор, со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 468/84. (187)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 411 од 17. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1895-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Монтажно-инсталатерската задруга „Енерго“, Р. О. — во основање, Скопје, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 54-а

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување на занаетчиите од 9. II. 1984 година.

Основачи на задругата се: Јаначковски Александар — Скопје; Цветковски Петре — Скопје; Саит Февзи — Скопје; Санев Стојан — Скопје и Василевски Бранко — Скопје.

Основни дејности: монтажно-инсталатерски работи за водовод, канализација и гасни постројки;

— електроинсталатерски работи за изведување на електрични водови, трафостаници, електрични инсталации на станбени, административни, индустриски и др. објекти;

— електромеханичарска за телеграфско-телефонски инсталации и уреди;

— инсталатерски работи за централно греење и уреди за климатизација.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата, сторени во правниот промет со трети лица, емчат и задругарите до износот од 10.000,00 дин. за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Санев Стојан, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 411/84. (188)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 62 од 16. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1894-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Занаетчиската задруга за завршни занаетчиски стаклорезачки услуги во градежништвото, изработка на дрвена галантерија и рамови за слики „Кристал“, Р. О. — Скопје, ул. „Наум Наумовски Борче“ бр. 62.

Задругата е основана со самоуправната спогодба за здружување, заклучена на 4. IV. 1984 година.

Основни дејности: дрвостругарска (изработка на дрвна галантерија); изработка на рамови за слики; стаклорезачка.

Основачи на задругата се: Ристовски Јован — Скопје; Јадровски Анде — Скопје; Ристовски Перича — Скопје; Кузмановски Благоја — Скопје; Цветковски Зоран — Скопје и Адамчевски Илија — Скопје.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица Задругата одговара со сите свои средства.

За обврските сторени во правниот промет одговараат и задругарите супсидијарно ограничено до износот од 5.000 динари и тоа за секоја обврска.

Лице овластено за застапување е Јадровски Анде, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 62/84. (189)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 769 од 7. VII. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1913-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Договорната организација на здружен труд за градежно-занаетчиски работи „Хидрокор“, Ц. О. — Скопје, ул. „III македонска бригада“ бб.

Договорната организација е основана со договорот од 28. VI. 1984 година.

Основачи на договорната организација се: Стојчевски Борис, Ангелче Анастасов, Груица Додевски и Каркова Олга, сите од Скопје.

Основни дејности: градежно-занаетчиски работи (зидарска и фасадарска, армирачка, тесарска, покриварска, паркетарска, молеро-фарбарска, изолатерска и изработка на технички средства за подмачкување).

Договорната организација во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица договорната организација одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Борис Стојчевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 769/84. (306)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 42 од 9. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-426-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на РО Училишен центар за средно образование „Наум Наумовски — Борче“, — Ц. О. — Пробиштип со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Јандрески Димитрија, досегашен директор на Училишниот центар за средно образование „Наум Наумовски-Борче“, Ц. О. — Пробиштип, а за директор е именуван Величковски Милош кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Советот на Училишниот центар „Наум Наумовски-Борче“, ц. о. — Пробиштип бр. 02-20 од 9. II. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 42/84. (141)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 45 од 10. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-251-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Здравствената станица, Ц. О. — Пехчево со следните податоци: Му престанува правото за застапување на д-р Георгиев Иван, досегашен директор на Станицата, а за в. д. индивидуален работоводен орган е именуван д-р Апостолова Драгица која со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на Здравствената станица, ц. о. — Пехчево бр. 03-23/1 од 7. II. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 45/84. (142)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 233 од 22. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-431-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО за стопанисување со води „Мантово“, Ц. О. — Радовиш со следните податоци: Досегашниот в.д. работоводен орган на РО за стопанисување со води „Мантово“ Ц. О. — Радовиш, Чаракчиев Ристо, е именуван за индивидуален работоводен орган кој со неограничени овластувања ќе ја застапува работната организација.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет на РО за стопанисување со води „Мантово“ бр. 02-1966 од 28. X. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 233/83. (143)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 225 од 4. XI. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-483-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на ОСИЗ за општествена заштита на децата, Ц. О. — Радовиш со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Тодор Драганов, досегашен секретар на ОСИЗ за општествена заштита на децата Ц. О. — Радовиш, а за секретар е именуван Цартов Никола кој ќе ја застапува ОСИЗ, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 225/83. (144)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 16 од 17. I. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-30-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластеното лице за застапување на РО Ветеринарна станица, Ц. О. — Радовиш со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Васил Хаџи Василев, досегашен директор на Ветеринарната станица, Ц. О. — Радовиш, а за в.д. директор е именуван Трајков Д. Јанче кој со неограничени овластувања ќе ја застапува организацијата.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работната заедница на Ветеринарната станица — Радовиш бр. 02-238 од 12. XII. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 16/84. (145)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 15 од 17. I. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-134-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и седиштето на РО Здравствена станица, Ц. О. — Св. Николе, со следните податоци: Се запиша промената на фирмата на Здравствената станица со ц.о. од Св. Николе во Здравствен дом со ц.о. — Св. Николе и промената на седиштето од плоштад „Илинден“ бр. 29 — Св. Николе, на ул. „Септемвриска“ бр. 39 — Св. Николе.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Соборот на работниците на Здравствената станица — Св. Николе бр. 02-5 од 10. I. 1984 год. и одлуката за промена на седиштето бр. 02-5/1 од 10. I. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 15/84. (146)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 50 од 16. II. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-433-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на овластените лица за застапување на Центарот за основно образование и воспитание, Н. Сол. О — Св. Николе, ООЗТ ЦОУ

„Гоце Делчев“ — Св. Николе со следните податоци: Му престанува правото за застапување на Манев Павле, досегашен директор на ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“ — Св. Николе, во состав на Центарот за основно образование и воспитание, н. сол. о. — Св. Николе, а за в.д. директор е именуван Андонов Тихомир кој со неограничени овластувања ќе ја застапува основната организација на здружен труд.

Уписот се изврши во регистарот врз основа на одлуката на Работничкиот совет при ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“ — Св. Николе бр. 0401-13 од 8. II. 1984 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 50/84. (147)

Окружниот стопански суд во Штип со решението Фи. бр. 248 од 15. XII. 1983 година, на регистарска влошка бр. 1-491-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на фирмата и овластеното лице за застапување на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Струмица со следните податоци: Се запиша прераснувањето на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица во Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица.

Му престанува правото за застапување на Атанасов Ристо, досегашен секретар на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, а за секретар на Заедницата е именуван Стојков Димитар кој ќе ја застапува во правниот промет со трети лица со неограничени овластувања.

Промената на фирмата на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување, Ц. О. — Струмица се запиша во регистарот врз основа на Одлуката на Собранието на Основната заедница — Струмица бр. 02-273/2 од 14. IV. 1983 год. и одлуката за именување на секретар бр. 02-273/1 од 14. IV. 1983 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 248/83. (148)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 425 од 5. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-338-0-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на РО Полно основно училиште „Рајко Жинзифов“, Ц.О. — с. Долно Оризари — Т. Велес со следните податоци: Во судскиот регистар на регистарскиот суд се запиша бришењето на работната организација Полно основно училиште „Рајко Жинзифов“, Ц. О. — с. Долно Оризари — Титов Велес, поради здружување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 425/84. (173)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението РЛ. бр. 4/84 од 13. VII. 1984 година спроведува редовна ликвидација над Земјоделската задруга „Пчиња“ од село Катланово, скопско.

За ликвидационен управител е именуван Ѓорѓиев Предраг од Скопје, улица „Влае“ бр. 79.

Се повикуваат должниците веднаш да ги измират своите долгови, а доверителите да ги пријават своите побарувања до ликвидациониот совет со пријава во два примероци и соодветни докази во рок од 30 дена.

Се закажува рочиште за расправање по пријавите од доверителите за ден 28. VIII. 1984 година со почеток во 11,00 часот во соба број 60.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (311)

ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Врз основа на член 80 став 1, а во врска со член 81 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 2 и 3 од Правилникот за начинот и постапката за отста-

пување на изградбата на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), Собранието на општината Крушево објавува

О Г Л А С

за отстапување изградбата на Училишен центар за средно образование во Крушево по пат на јавно наддавање

Со овој оглас се објавува отстапувањето изградбата на Училишниот центар за средно образование во Крушево — АРХИТЕКТОНСКО-ГРАДЕЖЕН ДЕЛ;

— Приоритет во отстапувањето на изградбата ќе имаат понудувачите (изведувачките организации) кои обезбедуваат кредит до 40% од пресметковната вредност на објектот со најповолни кредитни услови;

— На заинтересираните изведувачки организации им се овозможува непосреден увид во главниот проект во времето определено за поднесување на понудите, во просториите на Извршниот совет од 8—14 часот;

— Објектот ќе се гради во Крушево на определена локација;

— Ориентационата вредност на објектот изнесува 50.000.000 динари;

— Рокот за изведување на работите се определува на 4 месеци сметано од денот на воведување во работа;

— Рокот за поднесување на понуди од страна на изведувачите се определува на 15 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот;

— Дали и која од понудите по овој оглас се прифатени, учесниците ќе се известат во рок од 10 дена сметано од денот на успешно завршеното јавно наддавање;

— Јавното наддавање ќе се одржи во Крушево во просториите на Извршниот совет на Собранието на општината на ден 24. 08. 1984 година со почеток во 10 часот.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА
ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ
ИЗГРАДБАТА НА ОБЈЕКТОТ

СОДРЖИНА

	Страна
262. Закон за изменување и дополнување на Законот за самоуправните интересни заедници на културата — — — — —	489
263. Закон за изменување и дополнување на Законот за административните такси — — — — —	489
264. Закон за изменување на Законот за привремена забрана на користењето на земјоделска земјиште за неземјоделски намени — — — — —	490
265. Одлука за установување и доделување Спомен-плакета на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија — — — — —	490
266. Одлука за потврдување на Одлуката за измена и дополнување на Годишната програма за изградба, одржување и реконструкција на магистралната и регионалната патна мрежа во СР Македонија за 1984 година — — — — —	491
267. Одлука за давање согласност на Статутот на Републичкиот завод за трансфузиологија — Скопје — — — — —	491
268. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување директор на РО Музеј на Македонија — Археолошки, Етнолошки и Историски — Скопје — — — — —	491
269. Одлука за именување членови на Комисијата за избор на директор на Вишата земјоделска школа во Струмица и Институтот за економика и организација на земјоделството при Земјоделскиот факултет во Скопје — — — — —	492
270. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на СРМ „Здравје“ — Скопје за именување на директор на Заводот — — — — —	492
271. Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза на СРМ — Скопје за именување на директор на Институтот — — — — —	492
272. Одлука за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството — — — — —	492
273. Одлука за изменување на Програмата за користење на средствата за поттикнување на развојот на земјоделското производство и за компензација на цената на некои прехранбени производи во 1984 година — — — — —	493
274. Одлука за избор на претседател и членови на работните тела на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (Пречистен текст) — — — — —	493
275. Заклучоци за натамошното остварување на политиката на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1984 година — — — — —	494
276. Одлука за користење на средствата од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	498
277. Одлука за изменување на Одлуката за трошоците на вештачењата што ги врши Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансиите, материјалното работење и сообраќајот — — — — —	498
278. Решение за разрешување претставници на општествената заедница во органот на управувањето на републички заводи за заштита на спомениците на културата — — — — —	499
279. Решение за именување претставници на општествената заедница во Советот на Работната организација Републички завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	499
280. Решение за именување претседател, секретар, рецензенти и членови на Стручниот совет за верификација на студијата за развој на енергетиката на СРМ за периодот 1986—2005 година — — — — —	499
281. Решение за разрешување директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата — — — — —	500
282. Решение за именување директор на Републичкиот завод за меѓународна научно-техничка соработка — — — — —	500
283. Решение за именување директор на Дирекцијата за републички стоковни резерви во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар — — — — —	500
284. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 207/83 од 16 мај 1984 година — — — — —	501
285. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 110/84 од 30 мај 1984 година — — — — —	501